

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Главниот извршен директор на Македонски Телеком, Николај Бекерс, истакна дека со воведувањето на MaxTV услугата, преку T-Home брендот граѓаните на Македонија ќе уживаат во производите и во бенефитите на најсовремената технологија.


Со 3 Max услугата корисниците ќе уживаат во различни мултимедијални и интерактивни телевизиски и видео-содржини, со многу подобар квалитет на ТВ-сигналот.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАКЕДОНСКИ T-HOME ПРОМОВИРАШЕ НОВ БРЕНД MAXTV

нуди и изнајмување на филмови од богатата видеотека од 70 понуди, кои постојано ќе се ажурираат и со превод на македонски и на албански јазик. Бидејќи сме телекомуникациски оператор, нема да навлегуваме во активности кои се однесуваат на сопствената продукција на содржини. Телеком ќе обезбеди само дистрибуција на услугите кои ги обезбедуваат локалните и меѓународните телевизии", појасни Бејкерс.

За презентација на новата услуга беше задолжен извршниот директор на Секторот за управување со производи во Македонски Телеком, Манче Трендафилов, кој објасни дека 3 Max услугата вклучува и програмски водич, што ја покажува севкупната програма за 14 дена, слика во слика на ТВ-екраните, како и можност за контрола врз програмата од страна на родителите, кои ќе можат да забранат одредени содржини.



Говор, Интернет и телевизија преку Интернет протокол - IPTV на едно место и на една сметка (трипл-плеј), е најновото нешто што Македонски Телеком ќе го воведо на 17 ноември. Новата заедничка услуга која ќе биде позната под брендот 3 Max, од Телеком очекуваат дека ќе предизвика голем интерес кај корисниците, бидејќи тие ќе можат да гледаат различни мултимедијални и интерактивни телевизиски и видеосодржини, со многу подобар квалитет на ТВ-сигналот.

Според главниот извршен директор на Македонски Телеком, Николај Бејкерс, новата услуга овозможува програмите во живо да паузираат и потоа да се гледаат во кое било време. "Со MaxTV, најсовремената IPTV услуга ќе може да се следи во македонските дневни соби. Покрај врвниот квалитет на дигиталната слика, услугата нуди бројни возбудливи карактеристики, кои до сега не им беа достапни на ТВ-гледачите во оваа земја. На пример, програмите во живо можат да се паузираат и да се гледаат во кое било време, најсовремената IPTV услуга

Телевизијата нуди единствена опција за снимање на програмите кога корисникот не е дома, паузирање на програмите дури и кога се во живо, враќање наназад на програмата која се гледа...

Понудените околу 70 ТВ-каналы во рамките на MaxTV пакетите ќе вклучуваат македонски национални и локални канали, канали на соседните држави, како и странски канали (вклучувајќи филмски, спортски, музички, детски, информативни, едукативни, забавни, документарни...). Оваа листа на канали постојано ќе се зголемува, со додавање на оние програми кои се интересни за корисниците.

Основниот пакет за користење само на IPTV ќе чини 999 денари. За користење на 3 MaxTV Телеком понуди два пакета со еднократна претплата од 1.200 денари и цена на пакетот од 1.999 денари со вклучени 25 гигабајти Интернет сообраќај, 500 вклучени минути во мрежата на Телеком, плус 70 ТВ-каналы. Вториот пакет ќе чини 2.499 денари со неограничен Интернет сообраќај и неограничени разговори во сопствената мрежа и вклучени 70 ТВ-каналы.